

# 国家质量监督检验检疫总局司（局）函

---

质检食函〔2016〕51号

## 关于马其顿共和国进口花生及其制品 相关要求的函

各直属检验检疫局：

近日，马其顿驻华大使馆致函我局，通报马其顿共和国进口花生及其制品的新要求，具体内容如下：按照欧盟委员会《因黄曲霉毒素污染风险而加强对特定第三国进口饲料和食品进行特殊控制的指令》（2014/884/EC）的要求对中国带壳和脱壳花生（HS编码：12024100、12024200），花生酱（HS编码：20081110），以及含有中国产花生的食品或饲料制品（HS编码：20081191、20081196、20081198）进行特殊控制。要求出口至马其顿的中国产上述花生及其制品按照欧盟委员会《关于官方控制食品中霉菌毒素含量的取样和分析方法》（2016/401/EC）的要求，随附取样及检测结果报告，并按照马其顿官方提供的证书模板签发卫生证书。证书模板及大使馆来函见附件。

请各出入境检验检疫机构提醒相关出口加工企业及时关注输

---

入国标准要求，避免从无法保证质量安全要求的地区收购花生原料，同时应加强产品安全卫生控制，提高自检自控能力，保证输马其顿花生产品质量安全。

附件：输马其顿花生卫生证书模板



(此件公开发布)

抄送：存档(2)

Здравствен сертификат за увоз во Република Македонија  
Health Certificate for the importation into Republic of Macedonia

.....(\*)

Код на пратка:  
Consignment Code:

Број на Сертификат:  
Certificate Number:

Во согласност со одредбите на Решението за утврдување на посебни услови за увоз на одредена храна за животни и храна за луѓе поради ризик од афлатоксини/According to the Decision to establish the special conditions for imports of certain feed and food due to contamination risk by aflatoxins, the

.....(надлежен орган кој го издава сертификатот / competent authority)

Потврдува дека /CERTIFIES that  
the

(наведете го видот на прехранбен производ/insert foodstuffs)

од оваа пратка е составена од/of this consignment composed of:

..... (опис на пратката, производ, број и тип на пакување, бруто или нето тежина)/ (description of consignment, product, number and type of packages, gross or net weight)

Натоварена/embarked at..... (место на утовар/embarkation place)

Од страна на / by..... (идентификација на транспортерот/identification of transporter)

Наменета за/going to..... (место и држава на дестинација/place and country of destination)

Со потекло од објект/which comes from the establishment.....

..... (име и адреса на објектот на потекло/name and address of establishment)

Се произведени, сортирани, со нив е ракувано, се обработени, спакувани и транспортирани во согласност со добрата хигиенска пракса. / Have been produced, sorted, handled, processed, packaged and transported in line with good hygiene practices.

Од оваа пратка, се земени мостри во согласност со:

From this consignment, samples were taken in accordance with:

Правилникот за начинот и постапката за земање примероци, начин и методи на вршење на лабораториски анализи на храната за животни./ By law on the procedure for the sampling, methods of the sampling and analysis for the official control of feed

Правилникот за начините за земањето мостри од храна/ By law for the methods of sampling and analysis for the official control in foodstuffs.

на/он ..... датум/date, предмет на лабораториска анализа на / subjected to laboratory analysis on..... датумво/ date in.....

Име на лабораторија, да се одреди нивото на афлатоксин Б1 за храна за животни и нивото на вкупната контаминација на афлатоксин Б1 за храна за исхрана на луѓе. Деталите за земање на мостри, методите на анализата кои се користат и резултатите се дадени во Прилог. /Name of laboratory, to determinate the level of aflatoxin B1 for feed and the level of total aflatoxin contamination for food. The details of sampling, methods of analysis used and results are attached.

Овој сертификат е со важност до/This certificate is valid until .....

Направеново/ Done at.....  
на/on .....

Печат и потпис од надлежен претставник од надлежниот орган  
Stamp and signature of authorized representative of competent authority